

Neni 54

Me ditën e aderimit të Republikës së Maqedonisë në Unionin Evropian, pushojnë të vlejné dispozitat nga neni 24 paragrafi (3) të këtij ligji në pjesën “i lëshuar nga Institutit për akreditim i Republikës së Maqedonisë”.

Neni 55

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

385.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ТОПОГРАФИЈАТА НА ИНТЕГРАЛНИТЕ КОЛА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на топографијата на интегралните кола,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 март 2006 година.

Бр. 07-1132/1
14 март 2006 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ТОПОГРАФИЈАТА НА ИНТЕГРАЛНИТЕ КОЛА

Член 1

Во Законот за заштита на топографијата на интегралните кола (“Службен весник на Република Македонија” бр. 5/98) во членот 5 зборовите: “Заводот за заштита на индустриска сопственост” се заменуваат со зборовите: “Државен завод за индустриска сопственост”.

Член 2

Во членот 6 став (2) зборовите: “министерот за развој” се заменуваат со зборовите: “надлежна второстепена комисија на Владата на Република Македонија”.

Член 3

Во членот 12 став (4) зборовите: “Министерот за развој” се заменуваат со зборовите: “Директорот на Заводот”.

Член 4

Членот 18 се менува и гласи:
“Одредбите за застапување и застапување на странци, составот на Комисијата по жалба на Владата на Република Македонија, достапност на документацијата и информациите на Заводот, начинот на поднесување на пријава, роковите за продолжување на постапката, достапноста на документацијата и информациите на Заводот, впишување промени во регистрите, општите одредби за судска заштита, мерките на обезбедување, пренесување на правата и договор за лиценца, огласување за ништовно решение за признавање на правата од индустриска сопственост и инспекцискиот надзор од Законот за индустриската сопственост ќе се применуваат и на топографиите на интегрални кола.”

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

L I G J

ПËР НДРЬШИМИН ДНЕ ПЛОТËСИМИН Е ЛИГИТ ПËР МБРОЈТЈЕН Е ТОПОГРАФИСË СË ҚАРҚЕВЕ ИНТЕГРАЛЕ

Neni 1

Në Ligjin për mbrojtjen e topografisë së qarqeve integrale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 5/98) në nenin 5 fjalët: “Enti për Mbrojtjen e Pronësisë Industriale” zëvendësohen me fjalët: “Enti Shtetëror për Pronësinë Industriale”.

Neni 2

Në nenin 6 paragrafi (2) fjalët: “ministri i Zhvillimit”, zëvendësohen me fjalët: “komisioni kompetent i shkallës së dytë pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë”.

Neni 3

Në nenin 12 paragrafi (4) fjalët: “ministri i Zhvillimit”, zëvendësohen me fjalët: “drejtori i Entit”.

Neni 4

Neni 18 ndryshohet si vijon:
“Dispozitat për përfaqësimin dhe përfaqësimin e të huajve, përbërja e Komisionit sipas ankesës së Qeverisë të Republikës së Maqedonisë, arritshmëria e dokumentacionit dhe informacioneve të Entit, mënyra e parashtrimit të fletëparaqitjes, afatet për vazhdimin e procedurës, arritshmëria e dokumentacioneve dhe informatave të Entit, shënimi i ndryshimeve në regjistrat, dispozitat e përgjithshme për mbrojtjen gjyqësore, masat e sigurimit, transferimi i të drejtave dhe marrëveshja për licencë, të shpallurit të pavlefshëm të aktvendimit për pranimin e të drejtave nga pronësia industriale dhe mbikëqyrja inspektuese nga Ligji për pronësi industriale, do të zbatohen edhe mbi topografitë e qarqeve integrale”.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

386.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 март 2006 година.

Број 07-1142/1
14 март 2006 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО- НОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Законот за данокот на додадена вредност ("Службен весник на Република Македонија" број 44/99, 59/99, 86/99, 11/2000, 8/2001, 21/2003 и 19/2004), во членот 24 точка 3 потточката в) се менува и гласи:

„в) услуги кои директно се поврзани со увозот од членот 27 став (1) точка 2 и членовите 27-а и 27-в;“.

Член 2

Членот 25 се менува и гласи:

"(1) Купувач - физичко лице, кое на територијата на Република Македонија нема постојано живеалиште или привремен престој, има право на враќање на данокот на додадена вредност за добрата кои се купени во Република Македонија чија вредност надминува износ од 5.000 денари, вклучувајќи го и данокот на додадена вредност, кои ги изнесува од Република Македонија пред истекот од третиот месец кој следи по месецот на купување.

(2) Правото на враќање на данокот на додадена вредност од ставот (1) на овој член не се однесува на минерални масла, алкохол и алкохолни пијалаци, како и на производи од тутун.

(3) Начинот на враќањето на данокот на додадена вредност и содржината на барањето за враќање на данокот на додадена вредност ги пропишува министерот за финансии."

Член 3

Во членот 26 став 4 зборовите: "членовите 24 и 25" се заменуваат со зборовите: "член 24".

Член 4

Членот 27 се менува и гласи:

"(1) Се ослободува од данок на додадена вредност увозот на следниве добра:

1) добра чиј промет е ослободен од данок на додадена вредност во земјата според членовите 23 и 24 точки 6, 7 и 8 од овој закон;

2) добра кои во рамките на транзитна царинска постапка се движат од едно до друго место во царинското подрачје на Република Македонија;

3) добра кои повторно се увезуваат во непроменета состојба како при нивниот привремен извоз и

4) добра кои се увезуваат:

а) од страна на шефови на странски држави и претставници на шефови на странски држави во посебни мисии, како и членовите на нивната придружба, за нивни службени потреби и за лична употреба,

б) од страна на меѓународни и меѓудржавни организации со седиште во Република Македонија, односно нивни претставништва во Република Македонија, во време на вршење на својата дејност во Република Македонија, за нивни службени потреби,

в) од страна на дипломатски и конзуларни претставништва на странски држави во Република Македонија, за нивни службени потреби,

г) од страна на шефови на странски дипломатски претставништва во Република Македонија и членовите на нивните потесни семејства, за нивна лична употреба,

д) од страна на дипломатскиот персонал на странските дипломатски претставништва во Република Македонија и членовите на нивните потесни семејства, за нивна лична употреба,

ѓ) од страна на конзуларниот персонал на странските конзуларни претставништва во Република Македонија и членовите на нивните потесни семејства, за нивна лична употреба и

е) од страна на персоналот на странските дипломатски и конзуларни претставништва во Република Македонија, за предмети за домаќинство увезени во рок од 12 месеца од денот на нивното доаѓање во Република Македонија.

(2) Ослободувањето од ставот (1) точка 4 на овој член не може да го користат државјани на Република Македонија, ниту странски државјани со одобрен престој во Република Македонија.

(3) За ослободување од данок на додадена вредност за добрата од ставот (1) точка 4 на овој член се применуваат царинските прописи со кои се одредуваат критериумите и начинот на спроведување на ослободување од увозни давачки како и видот, количината и намената на добрата од ставот (1) точка 4 на овој член кои можат да се ослободат од увозните давачки.

(4) Добрата од ставот (1) точка 4 на овој член не смеат во рок од три години од денот на увозот да се отуѓуваат, без да се плати данокот на додадена вредност."

Член 5

По членот 27 се додаваат три нови члена 27-а, 27-б и 27-в, кои гласат:

"Член 27-а

(1) Се ослободува од плаќање данок на додадена вредност увозот на добра кои се наменети да:

а) се стават на увид на царинскиот орган, и кога е применливо, да се стават во третман на привремено чувани добра,

б) се внесат во слободна зона или слободен склад и

в) се стават во постапка на царинско складирање или царинска постапка на увоз за облагородување според системот на одложено плаќање, согласно со царинските прописи.

(2) Ослободување од плаќање на данок на додадена вредност согласно со ставот (1) од овој член може да се оствари ако добрата не се пуштени во слободен промет, односно не се наменети за крајна потрошувачка.

(3) Од плаќање на данок на додадена вредност се ослободени и добра наменети за продажба во слободни царински продавници на аеродромите, отворени за меѓународен воздушен сообраќај под услови патниците истите да ги изнесат како багаж во дозволени количини во други држави со авион.

Член 27-б

(1) При увоз на добра од плаќање данок на додадена вредност се ослободуваат:

1) патници кои доаѓаат од странство, за предмети наменети за нивни лични потреби за време на патувањето во странство (личен багаж), а кои не подлежат на какви било важечки ограничувања или забрани, без оглед на тоа дали ги носат со себе или истите ги дале на превоз на превозник;

2) домашни патници, за други предмети со мала вредност покрај предметите од личниот багаж, кои ги внесуваат од странство, а кои не се од комерцијална природа. Ослободувањето од оваа точка не се применува за домашни патници кои влегуваат повеќе од еднаш во тековното деноноќие во царинското подрачје. Како домашни патници не се сметаат екипажот и лицата кои управуваат со јавните транспортни средства. Ослободувањата не се однесуваат на тутун и производи од тутун, алкохол и алкохолни пијалаци, како и на парфемии и тоалетни води;

3) државјани на Република Македонија и странски државјани, за предмети од некомерцијална природа со мала вредност кои повремено се примаат од странство. Ослободувањата не се однесуваат на тутун и производи од тутун, алкохол и алкохолни пијалаци, како и на парфемии и тоалетни води;

4) државјани на Република Македонија и странски државјани, за лекови за лична употреба што ги носат со себе или ги добиваат во пратки од странство;

5) возачи на моторни возила и мотоцикли, за гориво и мазиво кое се наоѓа во резервоари кои се фабрички вградени во моторните возила и мотоцикли;

6) државјани на Република Македонија и странски државјани кои имаат одобрен постојан престој во Република Македонија, за лични предмети кои ги наследиле во странство. Ослободувањата не се однесуваат на алкохол и алкохолни пијалаци, тутун и преработки од тутун, комерцијални моторни возила, предмети за употреба при вршење на трговија или професионална дејност кои ги употребувал починатиот при вршење на трговската или професионалната дејност, залихи на сировини и готови или полуготови производи и живи животни и земјоделски производи кои ги надминуваат количините кои се соодветни за вообичаените семејни потреби;

7) државјани на Република Македонија кои живеат во пограничниот појас, за растителни и животински производи (предмети) добиени на сопствените имоти во пограничниот појас на соседна држава, како и за подмладок и други производи стекнати од стоката што ја имаат на тие имоти заради полски работи, паша или презимување;

8) државјани на Република Македонија и странски државјани, за одликувања, медали, пехари, споменици и слични предмети од симболичен карактер добиени во странство на натпревари, изложби и приредби од меѓународно значење. Ослободувањата не се однесуваат на алкохолни пијалаци, како и на тутун и производи од тутун;

9) научници, книжевници и уметници, за сопствените дела што ги внесуваат од странство;

10) државни органи или регистрирани хуманитарни или добротворни организации, за добра кои бесплатно ги увезуваат, а кои се наменети за бесплатна поделба на жртвите од природни или други непогоди или за добра кои остануваат во сопственост на тие организации, а кои се наменети за бесплатно ставање на располагање на жртвите на тие непогоди. Ослободувањето не се однесува на материјал и опрема наменета за обновата на подрачјата кои ги зафатила природна или друга катастрофа. Ослободувањето се однесува само на организации кои водат соодветно книговодство и им овозможуваат на надлежните органи надзор над нивното работење и кои по потреба нудат гаранција како инструмент за обезбедување на плаќањето;

11) регистрирани хуманитарни или добротворни организации, за добра кои бесплатно ги увезуваат од странство за извршување на нивните хуманитарни активности. Ослободувањата не се однесуваат на алкохолни пијалаци, тутун и производи од тутун, како и на моторни возила (освен амбулантни возила за превоз на болни и повредени лица). Ослободувањето се однесува само на организација која води соодветно книговодство и на надлежните органи им овозможува надзор над нивното работење и кои по потреба нудат гаранција како инструмент за обезбедување на плаќањето;

12) јавни музеи и јавни уметнички галерии, за подарени збирки и уметнички предмети;

13) јавни библиотеки, за подарен библиотекарски материјал;

14) јавни архиви, за подарена репродуцирана архивска граѓа;

15) терапевтски супстанции од човеково потекло, реагенси за определување на крвни групи и на типови ткива;

16) лабораториски животни и биолошки или хемиски супстанции наменети за истражување;

17) мостри на добра со мала вредност кои според видот и количината не можат да се користат за друга намена;

18) добра наменети за употреба на саеми, трговски изложби или слични манифестации. Ослободувањето не се однесува на алкохол и алкохолни пијалаци, тутун и преработки од тутун и горива, било да се работи за течни, тврди или за гас;

19) добра кои се увезуваат заради испитување, истражување, анализирање или тестирање. Ослободувањето не се однесува на стока употребена за испитување, анализирање или тестирање за подобрување на продажбата;

20) трговски марки, модели или дизајни и нивните придружни документи, како и поднесоци за признавање на патенти за пронајдоци или слично, што им се доставуваат на организациите за заштита на авторските права или правата од индустриска сопственост;

21) туристички пропаганден материјал наменет за бесплатно делење и чијашто главна задача е да ја претстави странската туристичка понуда;

22) фармацевтски производи за здравствена или ветеринарна намена што се употребуваат при меѓународни спортски манифестации организирани во Република Македонија;

23) материјали потребни за прицврстување и за заштита на стоката во текот на нејзиниот транспорт;

24) подлога и храна за добиток и за животни во текот на нивниот транспорт;

25) материјали за изградба, одржување или украсување на спомен обележја на жртвите од војните или гробишта за жртвите од војните;

26) ковчежи со тела, погребни урни со пепел и придружни погребни предмети;

27) документи кои се испратени бесплатно до државните органи;

28) изданија на странски влади и официјални меѓународни органи наменети за бесплатно делење;

29) предмети кои се поднесуваат како докази или за слични цели пред судовите или други државни органи;

30) примероци на потписи и печатени циркулари кои се однесуваат на потписи кои се праќаат како дел од вообичаена размена на информации меѓу јавни служби или меѓу банки;

31) службени печатени материјали испратени до Народната банка на Република Македонија;

32) извештаи, изјави, белешки, проспекти, обрасци за пријавување и други документи кои се изготвени од фирми регистрирани во странство и испратени до сопствениците или носителите на хартии од вредност издадени од тие фирми;

33) досиеја, архиви, печатени обрасци и други документи кои се користат на меѓународни состаноци, конференции или конгреси, како и извештаи за тие собири;

34) планови, технички цртежи, нацрти, описи и други слични документи увезени за добивање или исполнување на нарачки во странство или за учество на конкурси или натпревари кои се одржуваат на царинското подрачје;

35) документи кои се користат при спроведување на испити на царинското подрачје кои ги спроведуваат институции со седиште во странство;

36) печатени обрасци кои се користат како службени документи во меѓународниот промет на возила или стока, во рамките на меѓународни конвенции;

37) печатени обрасци, етикети, билети и слични документи кои се испратени од странски превозници или хотели до туристички агенции со седиште во царинското подрачје;

38) печатени обрасци и билети, коносмани, товарни листови и други комерцијални или канцелариски документи кои веќе се искористени;

39) службени печатени обрасци од странски земји или од меѓународни органи и печатени материјали кои се во согласност со меѓународни стандарди испратени за распределба од странски здруженија до соодветни здруженија со седиште во царинското подрачје;

40) фотографии, слајдови и стандардни подлоги за фотографии, без оглед дали се титлувани, испратени до новински агенции или до издавачи на весници или списанија;

41) добра кои како подарок се добиени од странски донатори, како и увезени добра купени со паричните средства добиени како подарок на државните органи, општините и градот Скопје и на јавни правни субјекти и

42) добра потребни за реализирање на проекти финансирани со парични средства на странски донатори врз основа на договори меѓу Владата на Република Македонија и странски донатори, во кои стои клаузула дека донираните средства не можат да се користат за плаќање на увозни давачки.

(2) За ослободување од данок на додадена вредност за добрата од ставот (1) на овој член се применуваат царинските прописи со кои се одредуваат условите и начинот на спроведување на ослободување од увозни давачки, како и видот, количината и намената на добрата од ставот (1) на овој член кои можат да се ослободат од увозните давачки.

(3) Добрата од ставот (1) на овој член не смеат во рок од три години од денот на увозот да се отуѓуваат, без да се плати данокот на додадена вредност.

Поблиски прописи за начинот на спроведување на даночното ослободување од ставот (1) точка 42 на овој член донесува министерот за финансии.

Член 27 - в

(1) Се ослободени од плаќање на данок на додадена вредност добрата кои привремено се увезуваат со целосно ослободување од плаќање царина, и тоа:

- 1) транспортни средства;
- 2) лични предмети и стока за спортски цели увезени од патници;
- 3) материјали за помош при непогоди;
- 4) медицинска, хируршка и лабораториска опрема;
- 5) животни;
- 6) стока за употреба во погранични зони;
- 7) медиуми - носачи на звук, слика или податоци;
- 8) рекламен материјал;
- 9) професионална опрема;
- 10) педагошки материјал и научна опрема;
- 11) амбалажа;
- 12) калани, матрици, нацрти, скици, модели, инструменти за мерење, проверка и тестирање и други слични предмети;
- 13) специјален алат и инструменти;
- 14) стока за вршење на тестирање или која е предмет на тестирање;
- 15) мостри на стока;
- 16) заменувачки производи;
- 17) стока за изложби, саеми, средби и слични настани или за продажба;
- 18) резервни делови, прибор и опрема и
- 19) друга стока која повремено се увезува или се увезува во случаи во кои нема економски ефект.

(2) За добрата наведени во ставот (1) од овој член ослободувањето од плаќање данок на додадена вредност се одобрува согласно со условите и роковите определени со царинските прописи со кои за добрата наведени во ставот (1) од овој член се одобрува привремен увоз со целосно ослободување од плаќање царина."

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 2006 година.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR

Neni 1

Në Ligjin për tatimin mbi vlerën e shtuar ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numër 44/99, 59/99, 86/99, 11/2000, 8/2001, 21/2003 dhe 19/2004), në nenin 24 pika 3, nën-pika v) ndryshon dhe është si vijon:

"v) shërbimet që drejtpërdrejtë janë të ndërlidhura me importin nga neni 27, paragrafi (1) pika 2 dhe nenet 27-a dhe 27-v;"

Neni 2

Neni 25 ndryshon dhe është si vijon:

"(1) Blerësi – person fizik, i cili në territorin e Republikës së Maqedonisë nuk ka vend të përhershëm të banimit ose vendqëndrim të përkohshëm, ka të drejtë në kthim të tatimit mbi vlerën e shtuar për të mirat që janë blerë në Republikën e Maqedonisë vlera e të cilave e tejkalon shumën prej 5.000 denarë, përfshirë edhe tatimin mbi vlerën e shtuar, që i nxjerr nga Maqedonia para kalimit të muajit të tretë që pason pas muajit të blerjes.

(2) E drejta për kthim të tatimit mbi vlerën e shtuar nga paragrafi (1) i këtij neni nuk ka të bëjë me vajrat minerale, alkoolin dhe pijet alkoolike si dhe për prodhimet e duhanit.

(3) Mënyra e kthimit të tatimit mbi vlerën e shtuar dhe përmbajtja e kërkesës për kthimin e tatimit mbi vlerën e shtuar i përshkruan ministri i Financave."

Neni 3

Në nenin 26 paragrafi 4 fjalët: "nenet 24 dhe 25" zëvendësohen me fjalët: "neni 24".

Neni 4

Neni 27 ndryshon dhe është si vijon:

"(1) Lirohet nga tatimi mbi vlerën e shtuar importi i të mirave vijuese:

1) të mira, qarkullimi i të cilave është i liruar nga tatimi mbi vlerën e shtuar në vend sipas nenit 23 dhe nenit 24 pikat 6, 7 dhe 8 të këtij ligji;

2) të mira, të cilat në kuadër të procedurës transite doganore lëvizin nga një në vend tjetër të rajonit doganor të Republikës së Maqedonisë;

3) të mira që sërish importohen në gjendje të pandryshuar njëllëj si gjatë eksportit të tyre të përkohshëm dhe

4) të mira që importohen:

a) nga ana e shefave të shteteve të huaja ose përfaqësuesve të shefave të shteteve të huaja në misionet të posaçme, si dhe anëtarëve e përcjelljes së tyre, për nevojat e tyre zyrtare si dhe për përdorim personal,

b) nga ana e organizatave ndërkombëtare dhe ndërshtetërore me seli në Republikën e Maqedonisë, përkatësisht përfaqësive të tyre në Republikën e Maqedonisë, gjatë kryerjes së veprimtarisë së tyre në Republikën e Maqedonisë, për nevojat e tyre zyrtare,

v) nga ana e përfaqësive diplomatike dhe konsullore të shteteve të huaja në Republikën e Maqedonisë, për nevoja të tyre zyrtare,

g) nga ana e shefave të përfaqësive të huaja në Republikën e Maqedonisë dhe anëtarëve të familjeve të tyre më të ngushta, për përdorim të tyre personal,

d) nga ana e personelit diplomatik të përfaqësive të huaja diplomatike në Republikën e Maqedonisë dhe anëtarët e familjeve të tyre të ngushta, për përdorimin e tyre personal,

gj) nga ana e personelit konsullor të përfaqësive të huaja konsullore në Republikën e Maqedonisë dhe anëtarëve të familjeve të tyre më të ngushta, për përdorimin e tyre personal dhe

e) nga ana e personelit të përfaqësive të huaja diplomatike dhe konsullore në Republikën e Maqedonisë, për sende për amvisëri të importuara në afat prej 12 muaj nga dita e ardhjes së tyre në Republikën e Maqedonisë.

(2) Lirimin nga pika 4 e paragrafit (1) të këtij neni nuk mund ta shfrytëzojnë shtetas të Republikës së Maqedonisë, as shtetas të huaj me qëndrim të lejuar të përhershëm në Republikën e Maqedonisë;

(3) Për lirimin nga tatimi mbi vlerën e shtuar për të mirat nga pika 4 e paragrafit (1) të këtij neni aplikohen dispozitat doganore me të cilat përcaktohen kriteret dhe mënyra e zbatimit të lirimit nga pagesat importuese si dhe lloji, sasia dhe dedikimi i të mirave nga pika 4 e paragrafit 1 të këtij neni që mund të lirohen nga pagesat importuese;

(4) Të mirat nga pika 4 nga paragrafi (1) të këtij neni nuk guxojnë në afat prej tre vitesh nga dita e importit të shiten, pa paguar tatimin mbi vlerën e shtuar."

Neni 5

Pas nenit 27 shtohen tre nene të reja 27 – a, 27 – b dhe 27 – v, që janë si vijon:

„Neni 27 – a

(1) Lirohet nga pagesa e tatimit mbi vlerën e shtuar importi i të mirave që janë të dedikuara që të:

a) vihen në inspektim nga organi doganor, dhe atëherë kur është e aplikueshme, të vihen nën trajtimin e të mirave të ruajtura përkohësisht,

b) të futen në zonë të lirë ose depo të lirë dhe

v) të vihen në procedurë të deponimit doganor ose procedurë doganore të importit për fisnikërim sipas sistemit të pagesës së shtyrë, në pajtim me dispozitat doganore.

(2) Lirimi nga pagesa e tatimit në vlerën shtesë në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni mund të realizohet nëse të mirat nuk janë lëshuar në qarkullim të mirë, përkatësisht nuk janë të dedikuara për konsum përfundimtar.

(3) Nga pagesa e tatimit mbi vlerën e shtuar janë të liruara edhe të mira e dedikuara për shitje në dyqane të liruara nga dogana në aeroportet, e hapura për komunikacion ndërkombëtar ajror me kush që pasagjerët të njëjtat t'i nxjerrin si bagazh në sasi të lejuara në shtet tjera me aeroplan.

Neni 27 – b

(1) Gjatë importit të të mirave nga pagesa e tatimit mbi vlerën e shtuar lirohen:

1) pasagjerët që vijnë nga bota e jashtme, për sendet e dedikuara për nevojat e tyre personale gjatë udhëtimit në botën e jashtme (bagazh personal), të cilat nuk u nënshtrohen çfarëdo qoftë kufizimeve ose ndalesave, pa marrë parasysh nëse ato i mbajnë me vetë apo të njëjtat ia kanë dhënë transportuesit t'i transportojë;

2) pasagjerët vendas, për sende tjera me vlerë të vogël krahas sendeve nga bagazhi personal, që i sjellin nga bota e jashtme, e të cilat nuk janë me natyrë komerciale. Lirimi nga kjo pikë nuk aplikohet për pasagjerë vendas që hyjnë më tepër se një herë gjatë 24 orëve aktuale në rajonin doganor. Si pasagjerë vendas nuk llogaritet ekuipazhi dhe personat që drejtojnë me mjetet publike transportuese. Lirimet nuk kanë të bëjnë me duhanin dhe prodhimet e duhanit, alkoolin dhe pijet alkoolike si dhe me parfumet dhe lëngje tualeti;

3) shtetas të Republikës së Maqedonisë dhe shtetas të huaj, për sende të natyrës jokomerciale me vlerë të vogël të cilat herë pas here pranohen nga bota e jashtme. Lirimet nuk kanë të bëjnë me duhanin dhe prodhimet e duhanit, alkoolin dhe pijet alkoolike si dhe me parfumet dhe lëngjet e tualetit;

4) shtetas të Republikës së Maqedonisë dhe shtetas të huaj, për barna për përdorim personal që i bartin me vete ose që i marrin si dërgesa nga bota e jashtme;

5) drejtues të automjeteve motorike dhe të motoçikletave, për lëndën djegëse dhe vajin që gjendet në rezervuarët që janë të vendosur nga fabrika në automjetet motorike dhe motoçikletat;

6) shtetas të Republikës së Maqedonisë dhe shtetas të huaj, që kanë qëndrim të lejuar të përhershëm në Republikën e Maqedonisë, për sende personale që i kanë trashëguar në botën e jashtme. Lirimet nuk kanë të bëjnë me alkoolin dhe pijet alkoolike, duhanin dhe prodhimet e duhanit, automjete komerciale motorike, sende për përdorim gjatë kryerjes së tregtisë ose veprimtarisë profesionale që i ka përdorur i ndjeri gjatë kryerjes së veprimtarisë tregtare ose profesionale, stoqe të lëndëve të para dhe prodhime të gatshme ose gjysmë të gatshme dhe kafshë të gjalla dhe prodhime bujqësore që i tejkalojnë sasisitë që janë përkatëse me nevojat e zakonshme familjare;

7) shtetas të Republikës së Maqedonisë, që jetojnë në brezin kufitar, për prodhime (sende) bimore dhe të kafshëve që janë marrë nga pronat e tyre në brezin kufitar të shtetit fqinj, si dhe për bagëtinë e re dhe prodhimet tjera të marra nga bagëtia që e kanë në ato prona për shkak të punëve në fushë, kullotjes dhe dimërimit;

8) shtetas të Republikës së Maqedonisë dhe shtetas të huaj, për dekoratat, medaljet, kupat e sendet përkujtimore dhe sendet e ngjashme me karakter simbolik që janë marrë në botën e jashtme në gara, ekspozita dhe shfaqje me domethënie ndërkombëtare. Lirimet nuk kanë të bëjnë me pijet alkoolike si dhe me duhanin dhe prodhimet e duhanit;

9) shkencëtarë, shkrimtarë dhe artistë, për veprat e tyre që i sjellin nga bota e jashtme;

10) organe shtetërore ose organizata të regjistruara humanitare ose bamirëse, për të mirat që i importojnë pa pagesë, e të cilat janë të dedikuara për shpërndarje pa pagesë viktimave të stuhive natyrore ose të tjera ose për të mira që mbeten në pronësi të këtyre organizatave, e të cilat janë të dedikuara për vënie në dispozicion pa pagesë viktimave të këtyre stuhive. Lirimet nuk kanë të bëjnë me material dhe pajisje të dedikuara për rindërtimin e rajoneve që i ka kapluar katastrofa natyrore ose katastrofë tjetër. Lirimet kanë të bëjnë vetëm me organizatat që mbajnë kontabilitet përkatës dhe që ua mundësojnë organeve kompetente mbikëqyrjen mbi punën e tyre dhe të cilat sipas nevojës ofrojnë garanci si instrument për sigurimin e pagesës;

11) organizata të regjistruara humanitare ose bamirëse, për të mirat të cilat pa pagesë i importojnë nga bota e jashtme për kryerjen e aktiviteteve të tyre humanitare. Lirimet nuk kanë të bëjnë me pije alkoolike, duhan dhe prodhime të duhanit si dhe me automjete motorike (përveç autoambulancave për transportin e personave të sëmurë dhe të lënduar). Lirimet kanë të bëjnë vetëm me organizatat që mbajnë kontabilitet përkatës dhe që ua mundësojnë organeve kompetente mbikëqyrjen mbi punën e tyre dhe të cilat sipas nevojës ofrojnë garanci si instrument për sigurimin e pagesës;

12) muze publike dhe galeri artistike publike, për koleksione dhe sende artistike të dhuruara;

13) biblioteka publike për material të dhuruar bibliotekist;

14) arkiva publike, për material të dhuruar të reprodukuar arkivor;

15) substanca terapeutike me prejardhje njerëzore, reagensë për përcaktimin e grupeve të gjakut dhe të llojeve të indeve;

16) kafshë laboratorike dhe substanca biologjike ose kimike të dedikuara për hulumtim;

17) mostra të të mirave me vlerë të vogël, të cilat sipas llojit dhe sasisë nuk mund të përdoren për dedikim tjetër;

18) të mira të dedikuara për përdorim në panairë, ekspozita tregtare ose manifestime të ngjashme. Lirimet nuk kanë të bëjnë me alkool dhe pije alkoolike, duhan dhe prodhime nga duhani dhe lëndë djegëse, qoftë të bëhet fjalë për ato të lëngshme, të forta ose për gazra;

19) të mira që importohen për shkak të kërkimit, hulumtimit, analizimit ose testimit. Lirimi nuk ka të bëjë me mall të përdorur për kërkim, analizim ose testim për përmirësimin e shitjes;

20) marka, modele ose dizajnë tregtar dhe dokumentet e tyre përcjellëse, si dhe parashtrës për njohjen e patentave për shpikje ose ngjashëm, që u dërgohen organizatave për mbrojtjen e të drejtave autoriale ose të drejtave të pronësisë industriale;

21) materiali propagandues turistik i dedikuar për shpërndarje pa pagesë dhe qëllimi i të cilit është që ta prezantojë ofertën e jashtme turistike;

22) prodhime farmaceutike për dedikim shëndetësor ose veterinar që përdoren gjatë manifestimeve ndërkombëtare sportive të organizuara në Republikën e Maqedonisë;

23) materiale të nevojshme për përforcimin dhe mbrojtjen e mallit gjatë transportit të tij;

24) shtroja dhe ushqimi për bagëti dhe kafshë gjatë transportit të tyre;

25) materiale për ndërtim, mirëmbajtje ose stolisje të shenjave përkujtimore për viktimat nga luftërat ose për varrezat e viktimave të luftërave;

26) arkivole me kufoma, urna varrimi me hi dhe sende përcjellëse varrimi;

27) dokumente që u janë dërguar pa pagesë organeve shtetërore;

28) botime të qeverive të huaja dhe të organeve zyrtare ndërkombëtare të dedikuara për shpërndarje pa pagesë;

29) sende që para gjykatave ose organe tjera shtetërore paraqiten si dëshmi ose për qëllime të ngjashme;

30) ekzemplarë të nënshkrimeve ose letra-qarkore të shtypura që kanë të bëjnë me nënshkrimet të cilat dërgohen si pjesë e këmbimit të zakonshëm të informacioneve midis shërbimeve publike ose midis bankave;

31) materiale të shtypura zyrtare të dërguara Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë;

32) raporte, deklarata, shënime prospekte, formularë për paraqitje dhe dokumente tjera që janë përpiluar nga firma të regjistruara në botën e jashtme dhe janë të dërguara pronarëve ose bartësve të letrave me vlerë të lëshuara nga këto firma;

33) dosje, arkiva, formularë të shtypur dhe dokumente tjera që përdoren në mbledhje, konferenca ose kongrese ndërkombëtare, si dhe raporte për këto tubime;

34) plane, vizatime teknike, përshkrime dhe dokumente tjera të ngjashme të importuara për marrje ose plotësim të porosive jashtë vendit ose për pjesëmarrje në konkurse ose gara që mbahen në rajonin doganor;

35) dokumente që përdoren gjatë realizimit të provimeve në rajon doganor, që i realizojnë institucionet me seli në botën e jashtme;

36) formularë të shtypur që përdoren si dokumente zyrtare në qarkullimin ndërkombëtar të automjeteve ose të mallit, në suaza të konventave ndërkombëtare;

37) formularë të shtypur, etiketa, bileta dhe dokumente të ngjashme që nga transportues ose hotele të huaja u janë dërguar agjencive turistike me seli në rajonin e doganës;

38) formularë të shtypur dhe bileta, konosmanë, fletëngarkesa dhe dokumente tjera komerciale ose zyre që tanimë janë shfrytëzuar;

39) formularë të shtypur zyrtarë nga vende të jashtme ose nga organe ndërkombëtare dhe materiale të shtypura që janë në pajtim me standardet ndërkombëtare të dërguara për shpërndarje nga shoqata të huaja shoqatave përkatëse me seli në rajonin dogano;

40) fotografi, sllajde dhe bazamente standarde për fotografi, pa marrë parasysh nëse janë të titulluara, të dërguara agjencive gazetare ose botuesve të gazetave ose revistave;

41) të mira që si dhuratë janë marrë nga donatorë të huaj, si dhe të mira të importuara me të hollat e marra si dhuratë nga organet shtetërore, komunat dhe qyteti i Shkupit dhe i subjekteve publike juridike, dhe

42) të mira të nevojshme për realizimin e projekteve të financuara me mjetet në të holla nga donatorë të huaj në sajë të marrëveshjeve midis Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe donatorë të huaj, në të cilat qëndron klauzola se mjetet e donuara nuk mund të përdoren për shlyerje të pagesave për import.

(2) Për lirim nga tatimi mbi vlerën e shtuar për të mirat nga paragrafi (1) të këtij neni aplikohen dispozitat doganore me të cilat përcaktohen kushtet dhe mënyra për aplikimin e lirit nga pagesat për import si dhe lloji, sasia dhe dedikimi për të mirat nga paragrafi (1) i këtij neni që mund të lirohen nga pagesat në sajë të importit.

(3) Të mirat nga paragrafi (1) i këtij neni nuk guxojnë të shiten në afat prej tre vitesh nga dita e importit, pa pagesë të tatimit mbi vlerën e shtuar.

(4) Dispozita më të përafërta për mënyrën e zbatimit të lirit nga pagesat nga paragrafi (1) pika 42 të këtij neni sjell ministri i Financave.

Neni 27 – v

(1) Nga pagesa e tatimit mbi vlerën e shtuar janë të lira të mirat që importohen përkohësisht me lirim të plotë nga pagesa e doganës e ato janë:

1) mjetet transportuese;

2) gjërat personale dhe malli i dedikuar për qëllime sportive të importuar nga pasagjerët;

3) materialet për ndihmë gjatë stuhive;

4) pajisje medicinale, kirurgjike dhe laboratorike;

5) kafshë;

6) malli për përdorim në zonat kufitare;

7) mediet – bartës të tingullit, fotografisë ose të dhënave;

8) materiali reklamues;

9) pajisje profesionale;

10) Material pedagogjik dhe pajisje shkencore;

11) ambalazhi;

12) kallëpe, letra kopjuese, projekte, skica, modele, instrumente për matje dhe nevoja tjera të ngjashme;

13) vegla dhe instrumente të posaçme;

14) mall për kryerjen e testimit ose që është lëndë e testimit;

15) mostra të mallrave;

16) prodhime zëvendësuese;

17) mallra për ekspozita, panairë, takime dhe evenimente të ngjashme ose për shitje;

18) pjesë rezerve, garniturë veglash dhe pajisje dhe

19) mall tjetër që importohet herë pas here ose importohet në raste në të cilat nuk ka efekt ekonomik.

(2) Për të mirat e theksuara në paragrafin (1) të këtij neni lirimi nga pagesa e tatimit mbi vlerën e shtuar miratohet në pajtim me kushtet dhe afatet e përcaktuara me dispozitat doganore me të cilat e theksuara në paragrafin (1) të këtij neni miratohet import i përkohshëm me lirim të plotë nga pagesa e doganës.“

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, ndërkaq do të aplikohet nga 1 janari i vitit 2006.

387.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕЈСТВОТО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за семејството, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 март 2006 година.

Бр. 07-1143/1
14 март 2006 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕЈСТВОТО

Член 1

Во Законот за семејството ("Службен весник на Република Македонија" број 80/92, 9/96 и 38/2004), членовите 14-а и 14-б се бришат.